

ХИСТОПАТОЛОШКА АНАЛИЗА НА ДЕНТАЛНИТЕ КАЛЦИФИКАТИ

Алексова П.¹, Матовска Љ.¹, Ристовски М.²

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - Скопје, ¹Катедра за Болести на забите и ендодонтот
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - Скопје, ²Институт за Патолошка анатомија

Клучни зборови: калцификати, дентикли

Калцифицираниите метаморфози во пулпното ткиво, поизуарно јознайи како „дентикли“, како дејпозит на тврдо минерализирано ткиво во коронарниот и/или радикуларниот простор на забот, се всуиност дискретни калцифицирани шелца, со одредена, но и многу различна хистопатолошка слика, презентирани низ разни типови на минерализација.

Наша цел беше длабоко да навлеземе во сосишавот и структурата на денталните калцификати, за да поизврдиме или можеби да го негираме веќе објавеното дентинско постекло на овие калцификати.

Пулпа од 40 екстрахирани заби и екстригирана пулпа од 60 заби со хронични пулпити, хистопатолошки беше анализирана.

Со добиените резултати дојдовме до нови сознанија:

- денталните калцификати, покрај дентинско, имаат и недентинско постекло (кои досега беа јознани само како „лажни“ дентикли),
- со дешалната анализа, според структурата, во однос на возрастните групи, добивме резултати кои зборуваат дека дентинските калцификати, се повеќе застапени кај помладите година возрасти, додека недентинските калцификати се својствени за средната и постарата година возраст. Ова сознание ни помага веднаш, според возрастта на пациентот, да одредиме каков дентикл има пацентот во забот.

Во основата на настанувањето на калцифицирачкиот дентален процес е иницијална калцификација на пулпата, која формира осификационо јадро, околу кое се наталожуваат минерални соли (17). Долготрајните дразби како: кариес, длабоки реставрации, хронични воспаленија на пулпата, трауматски повреди на забот и ортодонтски интервенции, се поврзуваат со појавата на калцифицираните творби (2, 18, 19). Врз основа на одредени истражувања, изнесено е мислење дека, дентиклите се можеби и регуларни месстимични творби од дентин во забната пулпа (13). Исто така настанувањето на дентиклиите може да биде од сидот на кавумот на пулпата, на кое било место, започнува таложење на калцинацији, како резултат на зголеменото создавање на дентин (18). Дентиклиите во пулпата на човечките заби содржат биолошки апатит, како и органски зависни и аморфни минерали. Дентиклите во пулпата на забите, во својот средишен дел содржат гранулирани структури, така наречени „nidi“. Овие „nidi“ може да се тромби или некротична крв со еритроцити. Човечките „nidi“ би можеле да се присутни во разни делови на човечкиот организам (12). Денталната пулпа има способност сама да се минерализира или предизвикува формирање на калцифицирано ткиво. Таа има способност да предиз-

вика размножување на клетките, кое од своја страна резултира со синтеза на неколку протеини на коскениот матрикс и формирање на калцифицирано ткиво (21). Според одредени истражувања заклучено е дека веројатно многу е важна улогата на цитоскелетот во процесот на усвојување на калцификацијата (3). Некои автори сигнализираат дека одредени литературни податоци даваат посебно предупредување за ортодонтскиот третман, кој може да иницира секундарно таложење на дентин во внатрешноста на самиот заб и тоа до степен кога тоа таложење ќе предизвика затворање на целиот канал на коренот на забот (4). Сепак механизмот на настанување на денталните калцификати се уште не е доволно познат.

Материјал и метод

Материјалот кој за хистопатолошко испитување, беше добиен при ендодонтска екстирпација и вертикален пресек при индцирана екстракција на заби, се состоеше од:

- екстирпрана витална пулпа на заби кај хронични заболувања;
- пулпа на екстрагирани заби со хронични заболувања.

Кај пациентите кои имаа болка, дентилите, што се наоѓаа во коронарниот дел на пулпата, беа отстранети и веднаш ставени во 10% раствор на формалин, како и екстирпраната пулпа од истиот заб. Пулпа од 40 екстрагирани заби и екстирпрана пулпа од 60 заби со хронични пулпити, хистопатолошки беше анализирана. За хистолошката обработка беа користени повеќе различни методи и процедури:

- фиксација,
- декалцинација,
- ткивно процесирање,
- добивање на парафински пресеци,
- стандардно боенje,
- диференцијално боенje,
- микроскопирање
- морфолошка анализа со фотографирање.

Резултати

Структурата на калцификатите:

Во поглед на структурата на калцификатите, со анализата по методот на светлосната микроскопија, со примена на стандардни диференцијални хистохемиски боења, добиени се три морфолошки слики :

- I. калцификати со морфолошки белези слични на структурата на дентинот,
- II. калцификати со ламеларно концентрична структура и
- III. калцификати со гранулирана ситно-зрнеста структура.

I. Калцификатите со морфолошки белези слични на структурата на дентинот, покажуваат поголем афинитет кон еозинот, односно истите се бојат по интензивно црвено, за разлика од преостанатите две групи на калцификати, што укажува на поголема количина на органски матрикс. На границата на видливоста на светлосната микроскопија, се забележуваат ситни тубуло – трабекуларни структури, кои во поедини промени се со радиарен распоред, а во поедини промени со анархичен распоред. Периферијата на сверулите, односно периферијата на пулпните калкулуси е посветло обоена од средишниот дел и создава морфолошка слика слична на круна, венец со различна широчина и, различни по должина радијални проекции према внатре и надвор. Овој дел од сверулата, одговара на дентин со помала количина калциум и, истиот е познат како предентин. Средишниот дел од сверулите, е поинтензивно амфофилен, односно има афинитет да врзува повеќе хематоксилин и еозин. Овој афинитет за бои, сугерира присуство и на органски матрикс и, на поголема количина калциумови соли. Аналогијата кон нормалната структура на дентинот и, неговата морфогенеза во формирањето, укажува дека оваа зона е зона на калцифициран зрел дентин. Во поедини примероци, на дел од

направените пресеци, добиени се функционални зони на интерконекција помеѓу масата на дентинот од сверулата, со основната маса на перипулпарниот дентин, што е уште еден параметар кој недвосмислено укажува на истоветна хистогенеза на дентинот од забот и овие сверични, повеќе или помалку, калцифицирани структури.

II. Калцификатите со ламеларно – концентрична структура, се сверични по облик. Тие се нодули, слични по големина како и предходните. Овие калцифицирачки промени, се бојат поинтензивно со хематоксилин, односно покажуваат по интензивна базофилија, за разлика од дентиклите. Депонирањето на калциумовите соли, е грубо со отсуство на фини трабекуларно–тубуларни структури, видливи како кај дентиклите. Во потрагата по асоцијативно морфолошки споредби, пресекот на овие калкули, во многу потсетува на годовите од дрвата. Ламеларноста и концентричноста на дисковорациите од попречните пресеци на овие калкули, укажуваат на органски матрикс, како иницијаленnidus, со временски протрахирани циркуларна, органски интерполирачка, инкрустација со калциумови соли. Овие морфолошки промени, познати како лажни дентики, влегуваат во пошироката група на дистрофични калцификати и, како такви терминолошки можеби заслужуваат друго име.


III. Калцификатите со грануларна, ситнозрнеста структура, во својата група според обликот, вклучуваат калцификати со сверичен овален облик и, калцификати со неправилен облик. Структурата и на едните и на другите е мошне слична, присутни се зони на инкрустации аморфни, еднолични, до зони со ситно гранулиран материјал. Заедничко за сите калцификати од оваа група е, интензивното пребојување со хематоксилин, односно базофилно пребојување, што укажува на најголемо присуство на соли од калциум, гледано во однос на предходните две групи. Органскиот матрикс е максимално редуциран, така што по фазата на декалци-

нација, истиот е транспарентен и, на места недостасува, при што се формираат празни пукотнасти или лакунарни простори. Овој тип на униформна калцификација, укажува на континуирана временска динамика во депонирањето на калциумот, во краток временски интервал. Постнекротичните промени, при соодветно променети хомеостатски механизми, се предуслов во формирањето на овој вид калцификати.

Структура на калцификатите во однос на возрастните групи

Вистинските (дентински) калцификати, се повеќе застапени кај помладата годишна возраст, додека недентинските калцификати се свойствени за средната и постара годишна возраст.


Дентински калцификати




Слика 1. Боенje HE, зголемување 10Х4

На слика 1. претставени се формации од декалцинирано пулпно камче, дентинско по состав, кон периферијата видлив еnidus со дискретни зрнести остатоци од калциумови соли


На слика 2. претставени се формации од декалцинирано пулпно камче, дентинско по состав, дентинските тубули се делумно со радиарен распоред, делумно анархично поредени.



Слика 2. Боење HE, зголемување 10Х10




Слика 3. Боење по Masson trichrom зголемување 10x10



Слика 4. Боење по Masson trichrom зголемување 10x20


На сликите 3. и 4. визуелизиран е односот на предентин и дентин, предентинот се бои зелено, зрелиот дентин се бои црвено.

Недентински калцификати




Слика 5. Боење HE, зголемување 10x25

На слика 5. претставена е формација од солитарно делумно декалцинирано пулпно камче, недентинско по состав со аморфна компактна морфологија. Пулпата е со редуцирана клеточност и хијалинизирано сврзно ткиво во отсуство на инфламаторен процес.




Слика 6. Боење HE, зголемување 10x20


На слика 6 претставена е формација од солитарно делумно декалцинирано пулпно камче, недентинско по состав, структура делумно ламеларна делумно компактна. Во околината присутна хијалинизирана строма



Слика 7. Бојење HE, зголемување 10x4



Слика 8. Бојење по von Kossa, зголемување 10x10



Слика 9. Бојење HE, зголемување 10x20

на пулпата со редукција на васкуларниот компартман, отсуство на одонтобласти и дентински тубули.

На слика 7. претставена е формација од недентински калкулус со ситно грануларна структура, по големина ја зафаќа скоро целата должина и широчина на пулпата. Уочливи се конгестириани крвни садови.

На слика 8. претставени се недентински, делумно декалцинирани калкулуси, познати уште под името дистрофични калцификати

На слика 9. претставен е недентински, аморфно кристаловиден калкулус со околно хијалинизирана пулпа и широки слободни вакууларни простори.

Добиените резултати ги прикажуваме на табела 1., на која јасно може да се види нашиот предлог за нова класификација на денталните калцификати, која сосема сигурно хистопатолошки може да се потврди.

ТАБЕЛА 3. ПРИКАЗ НА ДЕНТАЛНИТЕ КАЛЦИФИКАТИ ПО СОСТАВ И ОБЛИК

СОСТАВ	ДЕНТИНСКИ	НЕ ДЕНТИНСКИ
ОБЛИК	ХОМОГЕНИ СВЕРУЛИ	ЛАМЕРАЛНИ СВЕРУЛИ
		АМОРФНИ СВЕРУЛИ
		НЕПРАВИЛНИ
		ЗРНЕСТИ

Структурните карактеристики на денталните калцификати проследени со стандардните диференцијални хистохемиски бојења, покажаа морфолошка слика слична на дентинската структура, ламеларно-концентрична и грануларна ситно зрнеста структура.

Прикажаните структурни белези, според нивната доминантна содржина од органски матрикс, дентин со помала количина на калциум-предентин, до зголемено присуство на калциумови соли во средишниот дел, меѓу дентинската маса од сверулата, со основната маса на перипулпалниот дентин, недвосмислено укажува на идентична хистогенеза на дентинот и сверичните повеќе или помалку калцифицирани дентални калцификати.

Дискусија

Оваа структура на калкулуси, односно калцификати со морфолошки белези на структура на дентинот, имплицира употреба на име дентикли, иако во стручната литература, како и во основните дефиниции, извлечени од референтни медицински речници, постои назначено преклоување во терминологијата, па затоа познати се уште и како вистински дентикли.

Патохистолошките наоди кај калцификатите со ламеларно – концентрична структура, ни дозволуваат да го користиме терминот лажни дентикли, како дел од пошироката група на дистрофичните калцификати. Во нашите наоди за структурата на ситнозрнестите, грануларни калцификати, беше прикажано најголемо присуство на калциумови соли и максимално редуциран органски матрикс. Во однос на предходните две групи, може да претставува доказ за временската димензија во динамиката на депонирање на калциум, континуирана во краток временски период, што клинички претставува можност за поврзување со поинтензивна етиолошка провокација, од трауматско или инфективно потекло, секако со хроничен карактер. Како посебна подгрупа во оваа категорија, влегуваат ситнозрнестите мултифокални и конфлуентни калцификати, долж лонгитудиналната осовина на пулпата, дисоциирани од спонзори на хијалинизирano сврзно ткиво, богато со колаген. Тие исто така интензивно се бојат со хематоксилин, што укажува на преваленција на калциумовите соли, во однос на органскиот матрикс. Аналогијата во споредувањето со слични ткива, во други ткива и органи, како што се периартикуларните мекоткивни структури, укажува на временски подолг процес, поврзан повеќе со изменети хемодинамски и метаболни хомеостатски механизми, во чија позадина може да постои и хронична траума.

Дифузните калцификации обично се локализирани во радикуларниот дел на пулпата и започнуваат во периваскуларната адвенција и васкуларниот сид, според Moss

Salejtin L., Hendricks – Klyvert M. (14, 15), што е и наша констатација.

Nakagawa K., Yoshida T., Asai Y. докажале дека иницијалната калцификација, околу фрагментите на дентин развива различни карактеристични појави, како појава на сферични телца во колагените влакна (16), како и директно прилепување на кристалите во форма на игла на фрагментите на дентин (17), што според нас е точно, но не и единствен начин на создавање на калцификатите.

Не можеме да завземеме споредбен став во однос на структурата на недентинските калцификати, бидејќи во достапниот објавен материјал сеуште нема такви резултати.

Користејќи ги искуствата од досегашните поделби на денталните калцификати, како и поделбите на други болести и синдроми, заедно со нашите резултати, може да се размислува и предложи, дека денталните калцификати, по својот состав се *дентински* (слика 1, 2, 3, 4) и *недентински* (слика 5, 6, 7, 8, 9), (табела 1), што хистолошки сосема сигурно може да се потврди. Според тоа може да се констатира дека, нивната терминолошка поделба со право е базирана на поголемото количество на органски матрикс, застапеност во помладата возрасна групација, со нагласен хамартоматозен аспект. Нашите согледувања и хистопатолошки наоди за недентинските калцификати се, дека содржат помала количина органски матрикс, со инфламаторно дистрофична позадина и поголема фреквентност во средната и постара возрасна групација.

Во проекција на добиените резултати, како од клинички така и од патоанатомски аспект, неизоставно се наметнуваат неколку размислувања во однос на денталните калцификати:- дали терминологијата што е во употреба е соодветна и лесно разбиралива, - дали денталните калкулуси се еден клинички ентитет, односно една болест или еден клинички ентитет со повеќе различни патолошки прикази, - какви се можностите за пронаоѓање асоцијативни врски со други заболувања и нивната можна причинско последична поврзаност.

Во поглед на постоечката терминологија, мислиме дека постои значаен степен на преклопувачки термини. Поради тоа разбирањето на поимот дентални калцификати е отежнато, а меѓусебната комуникација, било медицинска или онаа на релација со пациентот, е недоречена и тешко разбиралива. Најчесто употребуваната терминологија: вистински дентикили, лажни дентикили и дистрофични калцификации, исто така создава конфузија, бидејќи не дава доволно прецизен одговор, дали сите овие калкулуси се калцификати. Се премолчува, во голем број дескрипции, структурата на вистинските дентикили, со што се остава отворено прашањето што навистина се тие? Единствена можност е да се побара одговор преку анализа за структурата на дентинот.

Тешкотии во радиолошката дистинкција произлезени од објективните потешкотии: - на ниска резолуција на апаратите, - недоволно искуство во тумачењето на наодите, - мала количина на сопствени корелативни клиничко хистопатолошки податоци (екстрипираниите пулпи не се праќаат на рутинска хистолошка анализа), прават синдромот да опстојува како единствена болест на дентални калкулуси.

Калцификатите во забната пулпа, како феномен со различна застапеност и манифестираност, претставуваат постојан интерес не само како посебен забен ентитет, туку и од дијагностички и тераписки аспект. Како провокатори на болка, со различен интензитет, кај интактни заби, создаваат проблеми во дијагностицирањето. Од тераписки аспект, уште по значајни се, бидејќи може да го отежнат, а понекогаш и потполно оневозможат пристапот во коренските канали како и да бидат причина за неоснована екстракција на заб или група на заби. Резултатите од направените испитувања покажаа дека со хистопатолошката анализа се констатира:

Калцификатите во денталната пулпа се дентински и недентински:

- дентинските калцификати се сверични, нодуларни, солитарни или повеќе на број, содржат поголема количина

на органски матрикс, застапени во помладата возраст имаат хамартоматозен аспект,

- недентинските калцификати, можат да бидат нодуларно сверични, неправилни по форма, до дифузни пунктиформни инкрустации. Содржат помала количина органски матрикс, застапени се повеќе во средната и постара возраст, имаат инфламаторно дистрофична позадина.

THE HISTOPATOLOGIC ANALYSIS OF THE DENTAL CALCIFICATIONS

Aleksova P., Matovska Lj., Ristovski M.

Summary

Calcifications in the dental pulp, as a phenomenon with diverse occurrence and manifestation, represent a subject of constant interest not only from the perspective of being a separate dental entity but also because of the fact that they are interesting to observe and deal with from diagnostic and therapeutic aspect. The fact that they are referred to as being provocateurs of pain with different intensity makes them cause difficulties in diagnosing. When observed from therapeutic aspect, they appear to be of greater importance because they can make the access to the dental roots difficult or in some cases completely impossible, and they can also be the reason for groundless extraction of a tooth or a group of teeth.

The results obtained from the carried out examinations showed that the histopathological analysis led to the following conclusions:

The calcifications in the dental pulp are dentinal and non-dentinal:

- the dentinal calcifications are spherical, nodular, solitary and more numerous, they contain greater amount of organic matrix, they occur at early age and have hamartomatous aspect,
- the non-dentinal calcifications could be nodularly spherical, irregular in shape ranging to them representing punctiform encrustations.

They contain smaller amount of organic matrix, they occur in the middle or older age and have inflammatory dystrophic background.

Key words: calcifications, denticles.

Литература

1. Aleksova P., Matovska Lj., Stevanovic M., Nedelkovska M., Georgiev S. Representation of pulp stones in the tooth pulp in cases of periodontopati tooth. 9 Congress of the Balkan Stomatological Society, Ohrid,13 – 16 May 2004; (Book of abstract, 108).
2. Baghadi SV., Ghose JL., Nahoom YH. Prevalence of pulp stones in ateenegi Iragi grop J Endodon 1988; 14 (60) : 309 – 11.
3. Dard M., Kerebel B., Orly., Kerebel L.M. Transmission electron microscopy of the morphological relationship between fibroblast and pulp calcification in temporary teeth. J Oral Pathol 1988 ; 17 : 124 – 28.
4. Delivanis HP., Sauer GJ. Incidence of canal calcification in the orthodontic patient. AM J Orthod 1982; 82 (1) : 58 -61.
5. Hilman G., Genrsten W. Light – microscopical investigation of the distribution of extracellular matrix molecules and calcifications in human dental pulps of various ages, 1 : cell Tissue res. 1997 Jul ; 289 (1) : 145 – 54.
6. Holtgrave EA., Hopfemhler W., Ammar S. Tablet fluoridation influences the calcification of primary toot pulp. J Orotac Orthop. 2001 Jan;62(1):22 -35.
7. Holtgrave EA., Hopfenmhler W., Ammar S. Abnormal pulp calcification in primary molars ather fluoride supplementation 1 : ASCD J Dent Chill. 2002 May – Aug ; 69 (2) : 201 -6, 126.
8. Hussein I., Uthman AA. An unusual calcification of the pulp: A case report. J Endodon 1982;8(1):33 – 4.
9. Инджов М.Б. Ендодонција Медицинско издателство „Шаров“, Софија, 2002.
10. Heideman D. Endodontie. Urban – Fischer Verlag, Jena - Minhen, 2001.
11. Ingle JI., Bakland Lf. Endodontics. 4 th ed. Philadelphia : Lea & Febiger 1994.
12. Kodaka T., Hiroyama A., Mori R. and Sano T. Spherulitic brushite stones in the dental pulp of a cow. Journal of Electron Microscopy 47 : 57 - 65 (1998).
13. Мамедова ФМ., Крахмалев ВА. Микроскопическаја анатомија корнја зуба. Ташкент, Медицина, 11 – 3, 1998.
14. Матовска Љ. Ендодонција. Скопје, Сигма прес 2002 : 91 – 94.
15. Moss Salejtin L., Hendricks – Klyvert M. Epithelialy indued denticles in the pulps of, recently erupted, noncarious human premola. J Endodon 1983; 9 (12) : 554 – 60.
16. Moss – Salejtin L., Hendricks – Klyvert M. Calcified structures in human dental pulps. J Endodon 1988; 14 (4) : 184 – 89.
17. Nakagawa K., Yoshida T., Asai Y. Ultrastructure of initial calcification on exposed human pulp applied with autogenons dentin fragments. 1 : Bull Tokyo Dent Coll. 1989 Aug; 30 (3) : 137 – 43.
18. Robbins LS. Patologiske osnove bolesti. Zagreb, Skolska knjiga, 1 : 56 – 9, 1979.
19. Стојановски Ј., Димкова Љ. Генеза на дентиклите и претрага на калцификати во скелетот. 5 Конгрес стоматолога Југославије (зборник радова) Охрид, 1972 : 437 – 41.
20. Siscos GJ., Georgoponlon M. Unusual case of general pulp calcification (pulp stones) in a yong Greek girl. 1 : Endod Dent Traumatol. 1990 Dec 6 (6) : 282 – 4.
21. Yamazoe T., Aoki K., Simokawa H., Ohya K., Takagi Y. Gene expression of bone matrix proteins in a calcified tissue appeared in subcutaneously transplanted rat dental pulp. 1 : J Med. Dent Sci. 2002 Mar; 49 (1) : 57 – 66.